


УНИВЕРЗИТЕТ "СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" - СКОПЈЕ
UNIVERSITY "Ss. CYRIL AND METHODIUS" - SKOPJE

UDC 63(058)

ISSN 1409-8237

ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ
XXVIII СРЕДБА "ФАКУЛТЕТ - СТОПАНСТВО" 2003

PROCEEDING OF PAPERS
XXVIII MEETING "FACULTY WITH FARMERS" 2003



ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛЕТ

ГОДИНА 11 VOLUME

СКОПЈЕ - СКОПЈЕ
2003

ПРОДОЛЖЕНО ДЕЈСТВО НА МИНЕРАЛНИТЕ ГУБРИЊА ВРЗ ПРИНОСОТ НА АРПА И БЕЛ ОРИЗ

Андреевска Даница, Јекиќ М., Илиева Верица, Андов Д.*

КРАТОК ИЗВАДОК

Во стационарен полски експеримент, според методата на "Cade", во локалитетот "Босовица" на алувијална почва, преткултура ориз, испитувано е директното (3 години губрење) и продолженото дејство (1 година губрење, 2 години продолжено дејство) на минералните губриња кај ориз сорта *мондичели* во текот на 2000/02 година. Варијанти во опитот се: Контрола-неубрено: I-N₄₅P₄₅K₄₅; II N₉₀P₉₀K₉₀; III-N₁₂₀P₉₀K₉₀ и IV-N₁₅₀P₉₀K₉₀. Комплексното губре NPK (15:15:15) и Урас 27% беа дозирани пред сејдбата на оризот.

Добиените резултати покажуваат дека губрињата манифестираат продолжено дејство во втората, односно третата експериментална година. При тоа, највисок просечен принос на зрно-арпа од губрените варијанти со директно дејство на губрињата е постигнат во варијантата IV - 7 006 kg/ha, а од неубрените варијанти-продолжено дејство во варијантата I - 5 798 kg/ha. Најмал просечен принос на зрно е постигнат во контролата (5 572 kg/ha - тригодишен, односно 5 317 kg/ha -двегодишен просек). Зголемувањето на зренестиот принос кај варијантите со продолжено дејство на губрињата изнесува: контрола- 100%; I - 109,05%; II - 108,11%; III - 106,23 и IV - 105,74%.

Најдобар просечен рандман на бел ориз е добиен во варијантата I- и кај директното, и кај продолженото дејство на минералните губриња. Највисок принос на бел ориз од губрените варијанти - директно дејство на минералните губриња е постигнат во варијантата IV-4557 kg/ha, а од варијантите без губрење-продолжено дејство во варијантата I-4003kg/ha.

* Д-р Даница Андреевска, научен соработник, Земјоделски институт, 1 000 Скопје, ОПО за ориз, 2300 Кочани, Република Македонија, д-р Милан Јекиќ, редовен професор (во пензија), Земјоделски Факултет, 1000 Скопје, Република Македонија, д-р Верика Илиева, научен соработник, д-р Добре Андов, научен соработник, Земјоделски институт, 1 000 Скопје, ОПО за ориз, 2 300 Кочани, Република Македонија.

THE PROLONGED ACTIVITY OF THE MINERAL FERTILIZERS UPON YIELD OF PADY AND WHITE RICE

Andreevska Danica, Jekić M., Ilieva Verica, Andov D.^{**}

SUMMARY

In a stationary field experiment by the "Cade" method at the locality "Bosevica" on an alluvial soil, pre-crop rice, the direct (3 year application) and prolonged activity (1 year application, 2 year prolonged activity) of the mineral fertilizers was investigated at rice variety *monticeli* during the 2000/02. The variants in the experiments were the following: Control-unfertilized; I-N₄₅P₄₅K₄₅, II N₉₀P₉₀K₉₀, III -N₁₂₀P₉₀K₉₀ and IV-N₁₅₀P₉₀K₉₀. The complex fertilizer NPK (15:15:15) and Uras 27% were applied pre-plant.

The obtained results show that the fertilizers in the investigated variants manifest prolonged activity in the second, that is, the third experimental year. The highest average grain yield of the fertilized variants- direct fertilizer activity is achieved in the, variant IV- 7 006 kg/ha, and of the unfertilized variants-prolonged activity in the variant I- 5 798 kg/ha. The lowest average grain yield during the investigation is achieved by the control (5 572 kg/ha- three year, that is, 5 317 kg/ha- two year average). The prolonged activity of the investigated fertilizer quantities on the increase of the grain yield by variants is the following:control-100%; I-N₄₅P₄₅K₄₅ 109,05%; II-N₉₀P₉₀K₉₀ - 108,11%; III - N₁₂₀P₉₀K₉₀ - 106,23% and IV-N₁₅₀P₉₀K₉₀ -105,74%.

The best average white rice yield is achieved in the variant I- both in direct and prolonged activity. The highest yield of white rice in the fertilized variants -direct activity of the mineral fertilizers is achieved in the variant IV- 4 557 kg/ha, and of the variants without a fertilizer-prolonged activity in the variant I-4 003 kg/ha.

ВОВЕД

Како и кај другите култури, така и кај оризот комплексните NPK минерални губриња имаат посебно значење, бидејќи нивната примена претставува неопходен фактор за зголемување на жетвените приноси и за подобрување на квалитетот на добиените производи (Bojadžieva 1981,

Andrejevska и сор., 1998/99). Меѓутоа, зголемената употреба на губрињата треба да се разгледува не само од аспект на нивното влијание врз приносот и квалитетот на производите, туку и од аспект на рационално и економски оправдано користење на губрињата како и нивното влијание врз животната средина (Petrović, Jakovljević, 1983). Интензивното користење на губрињата покажува влијание не само врз почвата, а преку неа и на растенијата, туку и врз загадувањето иeutroфикацијата на подземните, почвените и површинските води (Ivoić, Teofilović, 1974).

Губрењето со минерални губриња во подолг период овозможува создавање на резерви хранливи материји кои во одредена мера го зголемуваат приносот на посевот. Со други зборови, долгогодишната употреба на минералните губриња доведува до зголемување на содржината на активниот фосфор и калиум во почвата кои можат да манифестираат продолжено дејство (Ivoić, Teofilović, 1974, Božić, 1985, Jekić, 1985).

Продолженото дејство на фосфорните губриња кај тревниците, низинските и планински ливади, односно пасишта на некои наши планини во Македонија, било испитувано од Банџо и сор. (цит. по Јекић, 1985).

Прашањето на продолженото дејство на минералните губриња врз приносот и квалитетот на оризот досега кај нас не е испитувано.

Целта на испитувањата во овој труд беше да се одреди дали постои, и доколку постои колкаво е продолженото дејство на употребените минерални NPK губриња, врз приносот на арпа и рандманот на белиот ориз.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Истражувањата во овој труд се дел од научно-истражувачкиот проект "Продолжителното дејство на минералните губриња врз приносот и квалитетот на оризот", финансисан од Министерството за образование и наука при Владата на Р. Македонија од 01.10.1999 до 30.09.2002 година.

На површините во локалитетот "Босевица"- Кочанско (сопственост на Институтот) во текот на три години: 2000, 2001 и 2002 беше спроведен стационарен полски опит според метод на "Cade". Во првата истражувачка година големината на една парцела беше 200 m², број на повторувања 4, големина на едно повторување 50 m². Во пет варијанти, од кои една е контрола- неубрено, беше испитувани четири дози на азотно и по две дози на фосфорно и калиумово губре кај ориз

^{**} Dr Danica Andrejevska, Scientific collaborator, Agricultural Institut, 1 000 Skopje, Rice Department, 2 300 Kocani, Republic of Macedonia, Dr Milan Jekić, Full Professor, Faculty of Agriculture, 1000 Skopje, Republic of Macedonia, Dr Verica Ilieva, Scientific collaborator, Dr Dobre Andov, Scientific collaborator, Agricultural Institut, 1 000 Skopje, Rice Department, 2 300 Kocani, Republic of Macedonia.

сортата *монитичели* - интродуцирана италијанска сортата, широко застапена во оризопроизводството на Македонија.

Во опитот беа застапени следниве варијанти:

- Ø - Контрола - неѓубрено;
- I - $N_{45}P_{45}K_{45}$ односно 300 kg/ha NPK (15:15:15);
- II - $N_{90}P_{90}K_{90}$ - 600 kg/ha NPK (15:15:15);
- III - $N_{120}P_{90}K_{90}$ - 600 kg/ha NPK (15:15:15) + 111 kg/ha Урас 27% и
- IV - $N_{150}P_{90}K_{90}$ - 600 kg/ha NPK (15:15:15) + 222 kg/ha Урас 27% .

Во овој стационарен полски експеримент спроведен во 2000-та година (първа година на експериментирање) освен контролата-неѓубрено, парцелите со испитуваните количества на минерални губриња во втората и третата опитна година (2001 и 2002) беа поделени на половина - 100 m², при што едната половина не беше ѓубрена, а другата половина беше ѓубрена со истото количество ѓубре во предложените варијанти. Половината од парцелата - 100 m² која беше ѓубрена и во втората и во третата година од спроведувањето на експериментот, беше користена за одредување на директното дејство, а останатата половина од парцелата - 100 m² која не беше ѓубрена, во втората и третата експериментална година беше користена за одредување на продолженото дејство на соодветното количество NPK-ѓубре.

Губрињата - NPK (15:15:15) и Урас 27 % беа дозирани во основата како стартно ѓубрење, пред сеидбата на оризот во пролет, после орање, а пред дисковање и култивирање на површината на ден 11. IV 2000, 17. IV 2001 и 23. IV 2002 година.

Сеидбата на оризот беше извршена на ден 17. IV 2000, 24. IV 2001 и 26. IV 2002 година. Применета е рачна распсната сеидба во вода, а нормата на семе е 500 'ртливи зрна на m², односно 165 kg/ha.

Во текот на вегетацијата фенофазите беа следени од развојот на оризот, а заштитата од алги, плевели и други штетници беше стандардна како и при другите оризови површини со користење на дозволените, регистрирани заштитни средства.

Жетвата на оризот во експериментот беше извршена на ден 11. X 2000, 09. X 2001 и 16. X 2002 година, а тогаш е одреден приносот на зрно како и рандманот (квалитетот на оризот при лупењето). Рандманот беше испитувач со лупен - па просечна проба од 50 g арпа со лабораториска лупилница со време од три минути.

КЛИМАТСКИ И ПОЧВЕНИ УСЛОВИ

Климатски услови: Во Табела 1 се дадени податоци за климатските карактеристики во Кочанскиот реон во текот на вегетацијата на оризот за трите години на истражување и нивниот просек. Средните месечни температури на воздухот за вегетациониот период април - октомври 2000/2002 година изнесуваат 20,6°C, минималните 9,7°C и максималните 26,6°C. Најмало количество на врнежи имаше во јуни - 24,1 mm, најголемо во април - 64,4 mm, односно вкупната сума на врнежи во вегетацијата на оризот изнесуваше 265,1 mm. Може да се каже дека првите две опитни години (2000 и 2001), во поглед на климатските фактори беа поволни за производството и одгледувањето на оризовата култура. Меѓутоа, третата експериментална година - 2002, беше неповолна за развојот на оризот и општо за оризопроизводството. Климатските услови во вегетациониот период на оризот во 2002 година се одликуваат со пониски среднодневни температури и повисоко количество врнежи од просечните, многу дождовни денови, големи амплитуди меѓу дневните и ноќните температури. Климатските услови во 2002 година, кои неповолно делуваат на развојот на оризот, намалувајќи ја неговата отпорност, беа многу поволни за развој на причинителот на пламеницата на оризот.

Во 2002 година имаше масовна појава и развој на патогената габа *Pyricularia oryzae Cavara* - причинител на пламеницата на оризот.

Високите содржини на азот се секогаш причина за можна пламеница, без оглед на содржината на фосфор и калиум во почвата. Делувајќи на азотот врз болеста варира и зависи од типот на почвата, климатските услови и од методот на употреба на азотните губриња. Употребата на азотни губриња во подоцните фази од развојот на оризот или ако настане опаѓање на температурата на воздухот за време на раните фази на оризот, тогаш се очекува големо влијание на азотот врз развојот на пламеницата (Каров, 2001). Сортата *монитичели* спаѓа во групата на осетливи сорти спрема *P. oryzae*.

Таб. 1. - Климатски карактеристики на вегетациониот период на оризот во Кочанскиот реон
Table 1. - Climatic characteristics of the rice vegetation period in Kocani region

Година Year	Месеци - Months							Просек Average	
	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Год. Years	Вег. Veg.
Средномесечна температура (°C)-Average monthly temperature (°C)									
2000	16,2	20,5	23,8	26,7	26,5	20,7	16,0	15,0	21,5
2001	13,3	19,2	22,9	27,1	27,7	21,5	18,2	15,0	21,4
2002	13,2	18,4	23,5	24,9	22,9	17,4	12,9	13,5	19,0
Просек Average	14,2	19,4	23,4	26,2	25,7	19,9	15,7	14,5	20,6
Средномес. макс. темпер. (°C)-Aver. monthly max.temperature (°C)									
2000	21,9	25,5	29,7	33,9	33,3	27,4	21,5	20,7	27,5
2001	18,3	24,5	29,1	33,1	33,7	27,4	24,3	20,2	27,2
2002	18,0	24,2	30,0	31,0	28,7	23,6	19,1	19,1	24,9
Просек Average	19,4	24,7	29,6	32,7	31,9	26,1	21,6	20,0	26,6
Средномес.мин.темпер. (°C)-Average monthly min.temperature (°C)									
2000	8,2	11,8	13,9	16,1	16,5	12,5	8,9	7,2	12,6
2001	6,3	12,1	13,9	12,8	12,3	7,0	2,4	5,4	9,5
2002	5,0	5,5	9,4	12,0	9,9	6,2	0,9	3,3	7,0
Просек Average	6,5	9,8	12,4	13,6	12,9	8,6	4,1	5,3	9,7
Месечна сума на врнежи (mm)-Monthly rainfalls (mm)							Сума- Summ		
2000	17,2	32,8	21,0	12,4	6,2	19,6	23,4	255,2	132,6
2001	114,1	29,2	32,3	2,8	0,7	30,4	5,7	370,7	215,2
2002	61,8	47,8	18,9	57,7	70,9	108,1	82,3	634,1	447,5
Просек Average	64,4	36,6	24,1	24,3	25,9	52,7	37,1	420,0	265,1

Почвени услови: Од нивата која беше предвидена за поставување на полски експеримент беа земени почвени проби од две длабочини (0-20 и 20-40 см) за испитување на некои хемиски својства на почвата.

Секоја почвена проба беше формирана од три поединечни проби. Лабораториските проучувања на почвата беа извршени според

прифатени методи во нашата земја и тоа: реакцијата на почвениот раствор беше определена потенциометриски, а хумусот со мокро спалување според Коцман (Bogdanović и сор., 1966), содржината на вкупен азот по методот на Kjeldahl, а леснодостапните за растенијата P_2O_5 и K_2O , беа определени по AL- методата (Manojlović и сор., 1969).

Почвите од овој локалитет се од алувијален почвен тип, бескарбонатни во испитуваните длабочини, а по механичкиот состав, тоа се ситно песокливи иловици. Од резултатите прикажани во Табела 2, може да се констатира дека реакцијата на почвениот раствор е силно кисела до кисела, според содржината на хумус тие се слабо хумусни, а содржината на вкупен азот стои во тесна корелација со хумусот. Почвите се средно обезбедени со лесно растворлив калијум, а средно обезбедени до богати со фосфор.

Таб. 2. - Некои хемиски својства на почвите од локалитетот "Босевица"

Table 2. - Some chemical properties of the soils from locality "Bosevica"

Ред.брой Number	Длабоч- ина cm	CaCO ₃ %	Хумус Humus%	Вкупен Total N %	pH		Леснодостапен mg/100 g почва Available mg/100 g	
					H ₂ O	n KCl	P ₂ O ₅	K ₂ O
1.	0-20 20-40	- -	2,38 2,59	0,09 0,10	5,50 5,45	4,60 4,63	21,45 13,02	13,28 11,33
2.	0-20 20-40	- -	2,75 2,59	0,11 0,10	5,40 5,50	4,70 4,60	22,98 11,11	15,23 11,33
3.	0-20 20-40	- -	2,97 2,40	0,12 0,10	5,60 5,56	4,50 4,58	21,83 13,79	11,72 11,33
4.	0-20 20-40	- -	2,54 2,30	0,10 0,09	5,70 5,75	4,80 4,70	24,51 17,62	14,45 10,94
5.	0-20 20-40	- -	2,86 2,49	0,11 0,10	5,50 5,53	4,60 4,62	26,81 17,62	10,55 9,77

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Приносот на зрно на единица површина зависи од повеќе фактори, меѓу кои првенствено значајни се условите на одгледувањето, генетските особини на сортата итн. Во зависност од влијанието на голем број фактори врз развојот на оризот во текот на вегетацијата, зависи и приносот на зрно на единица површина.

Од Табела 3, може да се види дека најмал просечен принос на зрно во текот на истражувањето е постигнат во контролата- неубрено (5 572 kg/ha - тригодишен, односно 5 317 kg/ha -двогодишен просек). Од

ѓубрените варијанти- директно дејство на ѓубрињата највисок просечен принос на зрно е постигнат во варијантата IV - $N_{150}P_{90}K_{90}$ (7 006 kg/ha), а од неѓубрените варијанти- продолжено дејство во варијантата I - $N_{45}P_{45}K_{45}$ (5 798 kg/ha). Во споредба со контролата (100%), зголемувањето на приносот кај варијантите со продолжено дејство на испитуваните количества ѓубриња изнесува: I - $N_{45}P_{45}K_{45}$ - 109,05%; II - $N_{90}P_{90}K_{90}$ - 108,11%; III - $N_{120}P_{90}K_{90}$ - 106,23 и IV - $N_{150}P_{90}K_{90}$ - 105,74%.

Ако се направи споредба помеѓу годините на истражување може да се констатира дека најмал принос на зрно е постигнат во третата година (2002).

Намалениот принос во оваа година е резултат пред се на неповолните климатски услови во вегетациониот период на оризот (пониски среднодневни температури и повисоко количество врнежи од просечните, многу дождовни денови, големи аплитуди меѓу дневните и ноќните температури), а кои беа причина за појава на болеста пламеница кај оризот *Pyricularia oryzae*. Појавата на болеста беше помасовна и по изразена во ѓубрените варијанти отколку во контролата-неѓубрено и во неѓубрените варијанти во кои се испитуваше продолженото дејство на ѓубрињата.

Таб. 3. - Влијание на директното и продолженото дејство на минералните ѓубриња врз приносот на зрно кај ориз - сорта *монтичели* / kg/ha

Table 3. - Influence of direct and prolonged activity of the mineral fertilizers on yield of grain at rice cultivar monticeli / kg/ha

Ред. број Number	Варијанта Variant	Директно дејство на ѓубрињата (3 години ѓубрење) The direct activity of the fertilizers (3 year fertilizing)			Просек (од 3 години) Average (from 3 year)	% %		
		Година- Year						
		2000	2001	2002				
1.	Ø - Контрола - Control	6 083	6 167	4 467	5 572	100 %		
2.	I- $N_{45}P_{45}K_{45}$	7 580	6 450	5 021	6 350	113,96		
3.	II- $N_{90}P_{90}K_{90}$	8 165	7 083	4 855	6 701	120,26		
4.	III- $N_{120}P_{90}K_{90}$	7 585	7 167	5 188	6 647	119,29		
5.	IV- $N_{150}P_{90}K_{90}$	8 415	7 500	5 104	7 006	125,74		
Ред. број Number	Варијанта Variant	Директно дејство на ѓубрињата (1 година) Direct activity of the fertilizers (1 year)			Просек (од 2 години) Average (from 2 years)	% %		
		Продолжено дејство на ѓубрињата (2 години) Prolonged activity of the fertilizers (2 years)						
		2000	2001	2002				
1.	Ø - Контрола Control	6 083	6 167	4 467	5 317	100%		
2.	I- $N_{45}P_{45}K_{45}$	7 580	6 220	5 375	5 798	109,05		
3.	II- $N_{90}P_{90}K_{90}$	8 165	6 640	4 855	5 748	108,11		
4.	III- $N_{120}P_{90}K_{90}$	7 585	6 733	4 563	5 648	106,23		
5.	IV- $N_{150}P_{90}K_{90}$	8 415	6 890	4 354	5 622	105,74		

Božić (1985) во своите истражувања констатирал дека ѓубрењето со минералните ѓубриња на есенската пченица манифестирало продолжено дејство на пченката како следна култура. При тоа продолженото дејство на минералните ѓубриња врз приносот на пченката во многу зависел од големината на ѓубрењето на преткултурата, како и од длабочината и начинот на обработката на почвата како за преткултурата, така и за пченката. Дејството на kg NPK ѓубре во продолженото дејство, просечно изнесувало 1,8 kg зрно пченка при слабо ѓубрење, 2,1 kg при средно и 3,4 kg при силно ѓубрење.

Tanveer и соп. (1993) во полски експерименти кај ориз го испитувале директното и продолженото дејство на различни дози на фосфор кој потекнувал од различни фосфорни ѓубриња. Директното и продолженото дејство на компост во комбинација со различни дози

вештачки губриња врз приносот и физичко-хемиските својства на почвата кај ориз, во плодоред со пченица било истражувано од страна на Gurung, Sherchan (1993).

Stone, Pereira (1994) во тригодишни полски опити го испитувале влијанието на големината на растојанието меѓу редовите (20, 35 и 50 cm) и продолженото дејство на NPK- губриња (4:30:16) во дози од 250, 400 и 500 kg/ha кај четири различни сорти на ориз одгледувани после грав. Продолженото дејство на губрињата значајно го зголемил приносот на зрно кај две од испитуваните сорти ориз во втората година, од истражувањето.

Добиените резултати за испитуваниот рандман (Таб. 4) покажуваат дека најдобар просечен рандман на бел ориз (цели зрна) е добиен кај варијантата I - $N_{45}P_{45}K_{45}$ (кај директното дејство на минералните губриња-68,51%, така и кај нивното продолжено дејство-68,95%). Кај контролата просечниот рандман на бел ориз изнесува 67,17% - тригодишен, односно 68,71% - двогодишен просек.

Врз основа на просечниот принос на арпата и рандманот на цели зрна, пресметан е приносот на бел ориз изразен во kg/ha (Граф. 1). Од истите може да се види дека, највисок принос на бел ориз од губрените варијанти- директно дејство на минералните губриња е постигнат во варијантата IV - $N_{150}P_{90}K_{90}$ (4 557 kg/ha), а кај варијантите без губрење-продолжено дејство во варијанта I - $N_{45}P_{45}K_{45}$ (4 003 kg/ha). Приносот на бел ориз кај контролата изнесува 3 751 kg/ha - тригодишен, односно 3 677 kg/ha - двогодишен просек.



Граф. 1. - Просечен принос на арпа и бел ориз - kg/ha
Fig. 1. - Average yield of paddy and white rice kg/ha

Таб. 4. - Влијание на директното и продолженото дејство на минералните губриња врз рандманот и приносот на бел ориз кај сортата моничели

Table 4. - Influence of the direct and the prolonged activity of the mineral fertilizers on the dressing and yield of white rice cultivar monticeli / kg/ha

Варијанта Variant	Година Year	Рандман на бел ориз (цели зрна) % Dressing percentage of white rice (whole grains)%		Принос на бел ориз-kg/ха Yield of white rice- kg/ha	
		Директно дејство Direct activity	Продолжено дејство Prolonged activity	Директно дејство Direct activity	Продолжено дејство Prolonged activity
$N_0P_0K_0$ Контрола- Control	2000	64,08	-	3 898	-
	2001	71,53	71,53	4 411	4 411
	2002	65,89	65,89	2 943	2 943
	Просек Average	67,17	68,71	3 751	3 677
$I - N_{45}P_{45}K_{45}$	2000	66,13	-	5 013	-
	2001	70,44	70,14	4 544	4 363
	2002	68,95	67,76	3 462	3 641
	Просек Average	68,51	68,95	4 340	4 003
$II - N_{90}P_{90}K_{90}$	2000	65,70	-	5 364	-
	2001	68,13	70,99	4 826	4 714
	2002	67,46	66,70	3 275	3 238
	Просек Average	67,10	68,85	4 488	3 976
$III - N_{120}P_{90}K_{90}$	2000	63,37	-	4 807	-
	2001	66,16	68,51	4 742	4 613
	2002	68,04	67,34	3 530	3 073
	Просек Average	65,86	67,93	4 360	3 843
$IV - N_{150}P_{90}K_{90}$	2000	62,22	-	5 236	-
	2001	66,60	64,32	4 995	4 432
	2002	67,42	68,18	3 441	2 969
	Просек Average	65,42	66,25	4 557	3 701

губрените варијанти- директно дејство на губрињата највисок просечен принос на зрно е постигнат во варијантата IV - $N_{150}P_{90}K_{90}$ (7 006 kg/ha), а од неѓубрените варијанти- продолжено дејство во варијантата I - $N_{45}P_{45}K_{45}$ (5 798 kg/ha). Во споредба со контролата (100%), зголемувањето на приносот кај варијантите со продолжено дејство на испитуваните количества губриња изнесува: I - $N_{45}P_{45}K_{45}$ - 109,05%; II - $N_{90}P_{90}K_{90}$ - 108,11%; III - $N_{120}P_{90}K_{90}$ - 106,23 и IV - $N_{150}P_{90}K_{90}$ - 105,74%.

Ако се направи споредба помеѓу годините на истражување може да се констатира дека најмал принос на зрно е постигнат во третата година (2002).

Намалениот принос во оваа година е резултат пред сè на неповољните климатски услови во вегетациониот период на оризот (пониски среднодневни температури и повисоко количество врнежи од просечните, многу дождовни денови, големи амплитуди меѓу дневните и ноќните температури), а кои беа причина за појава на болеста пламеница кај оризот *Pyricularia oryzae*. Појавата на болеста беше помасовна и поизразена во губрените варијанти отколку во контролата-неѓубрено и во неѓубрените варијанти во кои се испитуваше продолженото дејство на губрињата.

Таб. 3. - Влијание на директното и продолженото дејство на минералните губриња врз приносот на зрно кај ориз - сорта *монтичели* / kg/ha

Table 3. - Influence of direct and prolonged activity of the mineral fertilizers on yield of grain at rice cultivar monticeli / kg/ha

Ред. број Number	Варијанта Variant	Директно дејство на губрињата (3 години губрење) The direct activity of the fertilizers (3 year fertilizing)			Просек (од 3 години) Average (from 3 year)	% %		
		Година- Year						
		2000	2001	2002				
1.	Ø - Контрола - Control	6 083	6 167	4 467	5 572	100 %		
2.	I- $N_{45}P_{45}K_{45}$	7 580	6 450	5 021	6 350	113,96		
3.	II- $N_{90}P_{90}K_{90}$	8 165	7 083	4 855	6 701	120,26		
4.	III- $N_{120}P_{90}K_{90}$	7 585	7 167	5 188	6 647	119,29		
5.	IV- $N_{150}P_{90}K_{90}$	8 415	7 500	5 104	7 006	125,74		
Ред. број Number	Варијанта Variant	Директно дејство на губрињата (1 година) Direct activity of the fertilizers (1 year)			Продолжено дејство на губрињата (2 години) Prolonged activity of the fertilizers (2 years)			
		2000	2001	2002	Просек (од 2 години) Average (from 2 years)			
1.	Ø - Контрола Control	6 083	6 167	4 467	5 317	100%		
2.	I- $N_{45}P_{45}K_{45}$	7 580	6 220	5 375	5 798	109,05		
3.	II- $N_{90}P_{90}K_{90}$	8 165	6 640	4 855	5 748	108,11		
4.	III- $N_{120}P_{90}K_{90}$	7 585	6 733	4 563	5 648	106,23		
5.	IV- $N_{150}P_{90}K_{90}$	8 415	6 890	4 354	5 622	105,74		

Božić (1985) во своите истражувања констатирал дека губрењето со минералните губриња на есенската пченица манифестирало продолжено дејство на пченката како следна култура. При тоа продолженото дејство на минералните губриња врз приносот на пченката во многу зависел од големината на губрењето на преткултурата, како и од длабочината и начинот на обработката на почвата како за преткултурата, така и за пченката. Дејствтво на kg NPK губре во продолженото дејство, просечно изнесувало 1,8 kg зрно пченка при слабо губрење, 2,1 kg при средно и 3,4 kg при силно губрење.


Tanveer и сопр. (1993) во полски експерименти кај ориз го испитувале директното и продолженото дејство на различни дози на фосфор кој потекнувал од различни фосфорни губриња. Директното и продолженото дејство на компост во комбинација со различни дози

вештачки губриња врз приносот и физичко-хемиските својства на почвата кај ориз, во плодоред со пченица било истражувано од страна на Gurung, Sherchan (1993).

Stone, Petreira (1994) во тригодишни полски опити го испитувале влијанието на големината на растојанието меѓу редовите (20, 35 и 50 cm) и продолженото дејство на NPK- губриња (4:30:16) во дози од 250, 400 и 500 kg/ha кај четири различни сорти на ориз одгледувани после грав. Продолженото дејство на губрињата значајно го зголемил приносот на зрно кај две од испитуваните сорти ориз во втората година, од истражувањето.

Добиените резултати за испитуваниот рандман (Таб. 4) покажуваат дека најдобар просечен рандман на бел ориз (цели зрна) е добиен кај варијантата I - $N_{45}P_{45}K_{45}$ (како кај директното дејство на минералните губриња-68,51%, така и кај нивното продолжено дејство-68,95%). Кај контролата просечниот рандман на бел ориз изнесува 67,17% - тригодишен, односно 68,71% - двегодишен просек.

Врз основа на просечниот принос на арпата и рандманот на цели зрна, пресметан е приносот на бел ориз изразен во kg/ha (Таб. 4 и Граф.1). Од истите може да се види дека, највисок принос на бел ориз од губрените варијанти- директно дејство на минералните губриња е постигнат во варијантата IV - $N_{150}P_{90}K_{90}$ (4 557 kg/ha), а кај варијантите без губрење-продолжено дејство во варијанта I - $N_{45}P_{45}K_{45}$ (4 003 kg/ha). Приносот на бел ориз кај контролата изнесува 3 751 kg/ha - тригодишен, односно 3 677 kg/ha- двегодишен просек.



Граф. 1. - Просечен принос на арпа и бел ориз - kg/ha
Fig. 1. - Average yield of paddy and white rice kg/ha

Таб. 4. - Влијание на директното и продолженото дејство на минералните губриња врз рандманот и приносот на бел ориз кај сортата монтичели

Table 4. - Influence of the direct and the prolonged activity of the mineral fertilizers on the dressing and yield of white rice cultivar monticeli / kg/ha

Варијанта Variant	Година Year	Рандман на бел ориз (цели зрна) % Dressing percentage of white rice (whole grains)%		Принос на бел ориз-kg/ха Yield of white rice- kg/ha	
		Директно дејство Direct activity	Продолжено дејство Prolonged activity	Директно дејство Direct activity	Продолжено дејство Prolonged activity
$N_0P_0K_0$ Контрола- Control	2000	64,08	-	3 898	-
	2001	71,53	71,53	4 411	4 411
	2002	65,89	65,89	2 943	2 943
	Просек Average	67,17	68,71	3 751	3 677
$I - N_{45}P_{45}K_{45}$	2000	66,13	-	5 013	-
	2001	70,44	70,14	4 544	4 363
	2002	68,95	67,76	3 462	3 641
	Просек Average	68,51	68,95	4 340	4 003
$II - N_{90}P_{90}K_{90}$	2000	65,70	-	5 364	-
	2001	68,13	70,99	4 826	4 714
	2002	67,46	66,70	3 275	3 238
	Просек Average	67,10	68,85	4 488	3 976
$III - N_{120}P_{90}K_{90}$	2000	63,37	-	4 807	-
	2001	66,16	68,51	4 742	4 613
	2002	68,04	67,34	3 530	3 073
	Просек Average	65,86	67,93	4 360	3 843
$IV - N_{150}P_{90}K_{90}$	2000	62,22	-	5 236	-
	2001	66,60	64,32	4 995	4 432
	2002	67,42	68,18	3 441	2 969
	Просек Average	65,42	66,25	4 557	3 701

ЗАКЛУЧОК

Врз основа на добиените резултати, може да се донесат следниве заклучоци:

- Директното и продолженото дејство на минералните губриња кај оризот, сорта *монитичели*, беше истражувано во стационарен полски опит според методата на "Cade", во локалитетот "Босевица" на алувијална почва, преткултура ориз, во текот на 2000/02 година.
- Минералните губриња во испитуваните варијанти: контрола-неубрено; I- $N_{45}P_{45}K_{45}$; II- $N_{90}P_{90}K_{90}$; III - $N_{120}P_{90}K_{90}$ и IV- $N_{150}P_{90}K_{90}$ манифестираат продолжено дејство во втората односно третата експериментална година.
- Најмал просечен принос на арпа и бел ориз е добиено во контролата- неубрено, а највисок просечен принос од губрениите варијанти-директно дејство на губрињата е постигнат во варијантата IV (арпа- 7 006 kg/ha, бел ориз- 4 557 kg/ha), а од неубрениите варијанти-продолжено дејство во варијантата I (арпа- 5 798 kg/ha, бел ориз-4 003 kg/ha).
- Зголемувањето на зрнестиот принос кај варијантите-продолжено дејство на губрињата изнесува: контрола-100%; I - 109,05%; II - 108,11%; III - 106,23 и IV - 105,74%.
- Кај сите испитувани варијанти е добиен добар рандман, бидејќи тој изнесува над 60,00% цели зrna бел ориз.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреевска Даница, Илиева Верица, Андов Д., Елизабета Томева 1998/99. Влијанието на минералните губриња врз приносот и некои продуктивни својства кај три новосоздадени сорти на ориз. "Годишен зборник на Земјоделскиот институт", т. XVIII-XIX:125-135. Скопје.
2. Bogdanović M. red et al. 1966. Hemiske metode istraživanja zemljišta. JDPZ, knjiga I, Beograd, SR Jugoslavija.
3. Božić D. 1985. Uticaj produžnog dejstva kompleksnih NPK dubriva i dubine obrade zemljišta na prinos kukuruza. "Agrohemija", №1, 7-16. Beograd.
4. Bojadžieva, N. 1981.Uputreba kompleksnih (NPK) dubriva za povećanje prinosa pšenice."Agrohemija", № 1-2, Beograd.
5. Gurung G.B., Sherchan D.P.1993. Study on the effects of long-term application of compost and chemical fertilizers on crop yields and phisicochemical properties of soil on rice-weat cropping pattern."PAC Working Paper"№.87, p.6.
6. Ivović P., Teofilović K. 1974. Uticaj dugogodišnje primene mineralnih dubriva na hemijske osobine zemljišta. "Zemljište i biljka".Vol.23, №2-3, Beograd.
7. Јекиќ М. и Џекова Марија 1985. "АгроХемија" II дел. Универзитет "Кирил и Методиј" Скопје.
8. Каров И. 2001. Болести на оризот. Кочани: "Европа 92" 264 стр.
9. Manojlović S., Rajković A., Gdilintić M., Šestić S. 1969. Priručnik za sistemsku kontrolu zemljišta i upotrebu dubriva. Beograd, SR Jugoslavija.
10. Petrović M., Jakovljević M. 1983. Uticaj intenzivne primene dubriva na životnu sredinu. "Agrohemija" № 11-12, 389-395. Beograd.
11. Stone L.F., Pereira A.L.1994. Sprinkler-Irrigated rice-common bean rotations:effects of row spacing, fertilizer and crop rotation on rice yield and nutrient uptake. "Pesquisa Agropecuaria Brasileira"29 (11):1701-1713. .
12. Tanveer R. A., Baroova S.R., Rajkhowa D.J. 1993. Direct and residual effect of farmyard manure, sources and levels of phosphorus in summer rice- rainy- season rice cropping sequence." Indian Journal of Agronomy". 38 (3)-457-459.